



Образложение кон остварениот финансиски резултат за периодот од 1.1. до 30.6.2019 година

Фокусот во работењето во првата половина од тековната 2019 година, Стопанска банка а.д. Битола го стави на наплата на кредитното портфолио, зајакнување на депозитното јадро и контрола на оперативните трошоци од работење, со што директно дејствуваше во насока на остварување на клучните стратегиски и деловни цели дефинирани во Деловната политика, развојниот и финансискиот план на Банката за 2019 – 2023 година.

1. Финансиски перформанси на Банката

Стопанска банка а.д. Битола оствари **позитивен финансиски резултат за периодот 1.1. – 30.6.2019 година**, односно **добивка во износ од 3,37 милиони денари**. Добивката од работењето пред исправка на вредност на финансиските и нефинансиските средства која е показател за оперативното работење на Банката изнесува 48,53 милиони денари.

Нето-приходите од камати за периодот 1.1. – 30.6.2019 година изнесуваат 152,02 милиони денари, што претставува остварување на планот за првиот квартал со 96,14%. Засилените активности за наплата на кредитното портфолио, воведувањето конкурентни депозитни производи, а со тоа и зголемениот обем на депозити доведоа до намалување на нето-каматниот приход, кој е понизок за 12,91% во однос на остварувањето за истиот период од минатата година.

Нето-приходите од провизии и надоместоци заклучно со вториот квартал од 2019 година изнесуваат 52,19 милиони денари и се пониски за 11,67% во однос на остварувањето од истиот период од минатата година. Планот на нето-приходи од провизии и надоместоци за анализираниот период е остварен со 101,13%.

Нето-курсните разлики се пониски за 1,38 милиони денари споредено со вториот квартал од минатата година, додека планот е остварен со 104,77%.

Останатите приходи од дејноста се пониски за 1,77 милиони денари, споредено со периодот 1.1. – 30.6.2018 година, кога беа остварени поголеми вонредни приходи и капитални добивки од продажба на преземен имот.

Исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа, е повисока во однос на вториот квартал од претходната година за 37,17 милиони денари, што се должи на процените за квалитет на дел од кредитното портфолио како мерка на прудентно работење и претпазливост на Банката.

Во периодот 1.1. – 30.6.2019 година Банката ги зајакна активностите за продажба на дел од преземениот имот со цел трансформација на некаматоносната актива во каматоносна, што резултираше со ослободување на **загубата поради оштетување на нефинансиските средства**, на нето-основа во износ од 12,41 милиони денари.



Трошоците за вработените бележат раст од 1,25% споредено со периодот 1.1 – 30.6.2018 година, додека планот за анализираниот период кај оваа позиција е остварен со 100,19%. **Останатите расходи од дејноста** се пониски за 2,30% што главно е резултат на резервирања за потенцијални обврски во претходната година, што не е случај во тековната година. Планот за вториот квартал од тековната година е реализиран со 101,39%.

Амортизацијата е зголемена за 24,01% на годишна основа, додека реализацијата на планот изнесува 104,95%.

2. Промени во сметководствените политики и методи на вреднување

Во периодот 1.1. – 30.6.2019 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

3. Дивиденди

Во согласност со Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка по годишната сметка за 2018 година на Стопанска банка а.д. Битола, усвоена на седницата на Собрание на акционери одржана на 29.5.2019 година, Банката не исплати дивиденда за 2018 година.

4. Вложување или продажба на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) или значителен отпис (поголем од 30% од вредноста на средството споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)

Недвижностите и опремата бележат зголемување од 1,93% споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи за 2018 година.

5. Промени во кредитните задолжувања (намалувања или зголемувања поголеми од 30% споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи)

Обврските по кредити се намалени за 30,56% споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи за 2018 година, што се должи на враќање средства по основ на кредитни линии со поголема динамика од користењето средства по овој основ.

6. Очекувања за претстојниот период

Во периодот што следува Банката очекува стабилно макроекономско окружување, умерено забрзување на економскиот раст при очекувана стапка на инфлација од околу 1,5%.

Банката и во престојниот период ќе ги преземе неопходните мерки и активности за реализирање на поставените стратегиски и деловни цели од Деловната политика, развојниот и финансискиот план за периодот 2019 – 2023 година.

Воедно, Банката со своето работење во целост останува насочена кон задоволување на потребите на клиентите преку понуда на иновативни производи и услуги со фокус на понатамошна дигитализација во работењето, умерен раст на кредитната активност при истовремено интензивирање на активностите за наплата на нефункционални кредити, континуирано следење на редовното портфолио, продажба на остатокот од преземениот имот и одржување оптимално ниво на депозитен потенцијал како од аспект на ликвидност така и од аспект на профитабилност во работењето, со што ќе се создадат неопходните предуслови за генерирање позитивни финансиски резултати при прифатливо ниво на ризик.